



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Bluebird yearbook SR
Belgrade

91001 Skopje
Feb 81

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 9 декември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 72

ГОД. XLIV

на претплата за 1988 година изнесува 33.360 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

948.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 декември 1988 година.

П. бр. 894
9 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ,

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/88 и 45/88) во член 1 износот: „7,010.051,100.000“ се заменува со износот: „7,610.051,100.000“.

Член 2

Во член 2 износот: „5,759.757,900.000“ се заменува со износот: „6,359.757,900.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

949.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на

Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 декември 1988 година.

П. бр. 895
9 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88 и 45/88) во член 1 во одредбата под 2) процентот: „0,66%“ се заменува со процентот: „4,81%“, а бројот: „18,216,000.000“ се заменува со бројот: „35,508,000.000“.

Во одредбата под 4) процентот: „2,29%“ се заменува со процентот: „12,76%“, а бројот: „63,000,000.000“ се заменува со бројот: „108,370,000.000“.

Во одредбата под 5) процентот: „1,61%“ се заменува со процентот: „4,69%“, а бројот: „44,367,000.000“ се заменува со бројот: „60,067,000.000“.

Член 2

Во член 2 одредба под 6) по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Повеќе издвоените средства од износот за одделни намени утврдени во ст. 2 и 3 од оваа одредба се пренесат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство за унапредување на надворешнотрговските односи со странство.“

Член 3

Во член 3 процентот: „36,29%“ се заменува со процентот: „30,33%“, бројот: „6,610,000.000“ се заменува со бројот: „10,768,000.000“ и процентот: „63,71%“ се заменува со процентот: „69,67%“, а бројот: „11,606,000.000“ се заменува со бројот: „24,740,000.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

950.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 декември 1988 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 31/88, 40/88 и 64/88), во точка 2 процентот: „25,5%” се заменува со процентот: „37,2%”.

2. Во точка 9 ставот 9 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на ст. 6 до 8 од оваа точка, на износот на кредитите од примарната емисија што банките и другите корисници не ги вратиле во договорениот рок или што се користат спротивно на прописите, односно ненаменски, се плаќа камата по стапка што е за 10% поголема од есконтната стапка на Народната банка на Југославија подигната на годишното ниво.”

3. Во точка 9а став 1 зборовите: „а каматата се пресметува со примена на месечните каматни стапки на ревалоризираната основица” се бришат.

Се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат:

„Каматата на депозитите орочени на три месеци и на повеќе месеци се пресметува месечно, со примена на месечните конформни каматни стапки на ревалоризираната основица, и му се припишува на депозитот на последниот ден во месецот.

Каматата на кредитите со рок подолг од една година се пресметува месечно со примена на месечните конформни стапки на ревалоризираната основица и посебно се евидентира во билансот на банката и не ѝ се припишува на основицата.”

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 572
9 декември 1988 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

951.

Врз основа на член 48 од Законот за основите на системот за осигурување на имот и лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

1. Во Одлуката за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несрекен случај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/81, 67/84, 24/86 и 79/87) во точка 1 одредба под 1 бројот: „600.000”, се заменува со бројот: „1.500.000”.

Во одредбата под 2 бројот: „1.200.000” се заменува со бројот: „3.000.000”.

Во одредбата под 3 бројот: „300.000” се заменува со бројот: „750.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 425
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

952.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/81) на предлог од Сојузниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ

1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82, 42/84, 62/85, 21/87 и 79/87) во Тарифата на надоместите за објавување на патентни списи и податоци за пријавите на патенти и за правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување, која е составен дел на таа одлука, во тарифниот број 1 во алинеја прва бројот: „9.000” се заменува со бројот: „13.800”, а во алинеја втора бројот: „9.900” се заменува со бројот: „15.200”.

2. Во тарифниот број 2 во алинеја прва бројот: „150” се заменува со бројот: „370”, во алинеја втора бројот: „150” се заменува со бројот: „370”, во алинеја трета бројот: „2.000” се заменува со бројот: „5.000”, а во алинеја четврта бројот: „1.350” се заменува со бројот: „3.000”.

3. Во тарифниот број 3 во алинеја прва бројот: „150” се заменува со бројот: „370”, во алинеја втора бројот: „1.000” се заменува со бројот: „2.500” а во алинеја трета бројот: „2.000” се заменува со бројот: „5.000”.

4. Во тарифниот број 4 бројот: „3.500” се заменува со бројот: „11.900”.

5. Во тарифниот број 5 бројот: „150” се заменува со бројот: „370”.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 426
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

953.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметањето на времето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОПСКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1989 година почнува на 26 март во 2 h 00 min 00 s, така што со поместување

за еден час напред времето во 2 h 00 min 00 s се смета како 3 h 00 min 00 s.

2. Летното сметање на времето во 1989 година се вршува на 24 септември во 3 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден час напред времето во 3 h 00 min 00 s се смета како 2 h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 24 септември 1989 година, поради поместување за еден час напред, се појавува двапати меѓу 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, се означува – првиот пат како час 2 А, а вториот пат како час 2 В.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 427
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

954.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86, 23/86, 42/86, 29/87 и 16/88) точка 1 се менува и гласи:

„1. Должникот кој ќе задолжни со исполнувањето на паричната обврска, произлезена од договорот во стопанството, плаќа затезна камата по стапка поголема за 50% од стапката на договорената камата.“

2. Стапката на затезната камата од точка 1 на оваа одлука не може да биде помала од 8% годишно.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 446
8 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет
Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

955.

Врз основа на член 128 став 4 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за увоз на стоки за широка потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88 и 51/88) точка 1 се менува и гласи:

„1. Увозот на стоки за широка потрошувачка организациите на здружен труд можат да и го пријават на надлежната народна банка ако истовремено пријават работа на извоз на југословенски стоки најмалку во вредност на стоките за широка потрошувачка што ги увезуваат според тие работи.“

2. Во точка 2 зборовите: „По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа одлука, организациите“ се заменуваат со зборот: „Организациите“.

3. Во точка 5 став 1 одредбата под 9 се менува и гласи:

„9) стоки за широка потрошувачка за потребите на организациите на здружен труд во областа на туризмот и угостителството;“.

По одредбата под 9) се додаваат одредбите под 10) и 11), кои гласат:

„10) работи во рамките на малограничниот промет и саемските компензациони работи;“

11) стоките наведени во Списокот на стоки, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 447
9 декември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

СПИСОК НА СТОКИ

0901.11	Кафе непечено со кофеин
0901.12	Кафе непечено без кофеин
0901.21	Кафе со кофеин-печено
0901.22	Кафе без кофеин – печено
1602.20	Паштета од прн цигер (од цигер на кое и да било животно)
1602.49	Месен појадок во конзерви (друго, вклучувајќи мешаници)
1604.13	Сардини, сардинели и папалини
1604.14	Туна, трупови, пругавци и паламиди
1701.991	Шеќер од шеќерна трска, рафиниран
1701.992	Шеќер од шеќерна репка, рафиниран
18.01	Какао во зрно, цело или кршено, сурово или печено
1802.00	Какао лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао
1803.10	Какао паста – неодмастена
1803.20	Какао паста целосно или делумно одмастена
1804.00	Путер, маснотии и масло од какао
1805.00	Какао во прав, без додаген шеќер или на други материи за засладување
1806.10	Какао во прав, со додаток на шеќер или на други материи за засладување
19.02	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо, или со други материи) или поинаку подготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазани, њоки, равиоли, камелони, кускус, приготвени или неприготвени
20.01	Зеленчук, овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина
20.02	Домати приготвени или конзервирани на друг начин, освен со оцет или оцетна киселина
20.03	Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин, освен во оцет или оцетна киселина
20.04	Друг зеленчук, приготвен или конзервиран на друг начин, освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат
20.05	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, освен во оцет и оцетна киселина, незамрзнат
20.07	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со

	додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување	6401.92	Обувки гумени што го покрива глуждот но не и колената (машка гумена чизма, женска гумена чизма, гумени каљачи)
20.08	Овошје и други делови на растенија за јадење, поинаку приготвени или конзервирани, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или вклучени	6401.99	Други гумени обувки (плиток гумен опинок)
		64.02	Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса
20.09	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување	64.03	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и лице (со горниште) од кожа
2201.10	Минерална вода и газирана вода	64.04	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали
3004.401	Готови лекови за продажба на мало што содржат алкалоиди и нивни деривати (аспирин и слични таблети)	6406.20	Ѓонови и топуци од каучук, гума или пластична маса
32.13	Бои за уметничко сликарство, настава или фирмописци, бои за нијансирање, бои и слично за разонода и забава, во таблети, туби, теглички, шишенца, чанчиња или слични форми или пакувања	73.21	Печки за загревање на простории, шпорети, решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи и со помошен казен за централно греење), скари, мангали, гасни решоа, грејачи за чинии и слични апарати за домаќинство, неелектрични и нивни делови, од железо или челик
32.14	Китови (стаклорезачки, за калемење и др.), синтетички малтери, други маси за затинање, полила за молерско-фарбарски работи: неогноотпорни препарати за површинска обработка на фасади, внатрешни ѕидови, подови, тавани и сл.	73.23	Трпезни, кујнски и други производи за домаќинство и нивни делови, од железо или челик: волна од железо или челик, сунгери за рибане на садови и перничина за рибане или полирање, нараквици и слично, од железо или челик
3401.11	Сапун за тоалетна употреба (вклучувајќи ги производите со лековите супстанции)	73.24	Санитарни предмети и нивни делови, од железо или челик
34.05	Политури за кремове за обувки, мебел, подови, каросерии, стакло или метал, пасти и прашоци за чистење и слични препарати (без оглед на тоа дали се во форма на хартија, вата, филц, неткаени ткаенини, сунѓесте материјали, од пластика или гума, импрегнирани или премачкани со такви препарати), освен восоци од тарифниот број 34.04	73.18	Шрафови, бурми, тирфони, шрафови со кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и слични производи, од железо или челик
3405.10	Политури, кремове и слични препарати за обувки и кожа	82.11	Ножеви, со сечила, назабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеве), освен ножевите од тарифниот број 82.8 и сечила за ножеве
38.20	Препарати против замрзнување и приготвени течности за одмрзнување	82.15	Лажници, виљушки, црпалки, лажници за пена, лопатки за сервирање на слатки, ножеве за риба, ножеве за путер, штипки за шеќер и сличен кујнски и трпезен прибор.
3923.909	Корпи за отпадоци - пластични	84.18	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични други, тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тарифен број 84.15
4203.10	Облека од кожа (машка јакна од напа)	84.50	Машини за перење, за домаќинството и пералниците, вклучувајќи машини кои перат и сушат садови
6104.5	Здолници и долници-панталони плетени	84.81	Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци и слично, вклучувајќи вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили
6107.2	Ношници и пижами плетени за мажи и момчиња	85.07	Електрични акумулатори, вклучувајќи сепаратори за нив, правоаголни или не, вклучувајќи квадратни
6108.3	Ношници и пижами плетени за жени и девојчиња	85.39	Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење, вклучувајќи затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици, ултравиолетни и инфрацрвени сијалици, лачни сијалици
61.15	Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чорапи за жени и калци без ѓонови, плетени или хеклани,		
62.02	Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка и слични производи за жени и девојчиња, освен производите од тарифниот број 62.04		
6203.3	Јакни и сакоа (блејзери)		
6204.5	Здолници и долници-панталони освен плетени		
6207.2	Ношници и пижами освен плетени за мажи и момчиња		
6208.2	Ношници и пижами освен плетени за жени и девојчиња		
64.01	Водонепропусливи обувки со ѓонови и со лице (со горниште) од каучук, гума или пластична маса, чиешто лице не е прицврстено за ѓонот ниту споено со него со шиене, ковење со заковки или шајки, со помош на шрафови, чепови или со слични постапки.		

956.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДЛОГИ ЗА ПАТИШТА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

престанува да важи точка 10 од југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Класични и современи подлоги за па-
тишта. Технички услови за изработка — JUS U.E9.020
донесен со Решението за југословенскиот стандард од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр.
46/66).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/197

21 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

957.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛАВИ ЛАГЕРИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди што ги
имаат следните називи и ознаки:

1) Тркалави лагери. Моќ за носење и
век на тркалавите лагери. Статичка моќ
за носење – дефиниции ————— JUS M.C3.851

2) Тркалави лагери. Моќ за носење и
век на тркалавите лагери. Динамичка моќ
за носење и век – дефиниција ————— JUS M.C3.852

донесени со Решението за југословенските стандарди
за тркалави лагери („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/63);

3) Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на прстенестите топчест-
ти лежишта ————— JUS M.C3.853

4) Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на прстенестите валчени
лежишта ————— JUS M.C3.854

5) Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на тркалестите топчест-
ти лежишта ————— JUS M.C3.855

6) Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на тркалестите валчени
лежишта ————— JUS M.C3.856

донесени со Решението за југословенските стандарди за
тркалечки лежишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/65).

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за тркалачки лагери („Службен лист на СФРЈ”, бр.
25/64), Решението за југословенските стандарди за тркал-
ни лежаи (моќ за носење) („Службен лист на СФРЈ”, бр.
5/66) и Решението за југословенските стандарди за тркал-
ни лагери („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/67).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/198

21 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

958.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПИЕЗО-
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА И СЕЛЕКЦИЈА
НА ФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за пиезоелектрични уреди за контрола и селекци-
ја на фреквенции што го има следниот назив и ознака:

Пиезоелектрични уреди за контрола
и селекција на фреквенции. Термини и де-
финиции ————— JUS N.A0.561

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член
1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/200

27 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

959.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за енергетска електроника што го има следниот
назив и ознака:

Енергетска електроника. Полупро-
воднички претворувачи. Исправувачи и
насочувачи. Општи одредби ————— JUS N.H4.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на енер-
гетска електроника од денот на влегувањето во сила на
овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/201

27 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

960.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕХАНИКА НА КАРПИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за механика на карпите што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Механика на карпите. Испитување на физичките и механичките својства. Земање на мостри | JUS B.B7.110 |
| 2) Механика на карпите. Испитување на физичките и механичките својства. Методи на определување на едноосната притисна цврстина | JUS B.B7.126 |
| 3) Механика на карпите. Испитување на физичките и механичките својства. Определување на затезната цврстина по индиректна метода | JUS B.B7.127 |
| 4) Механика на карпите. Испитување на физичките и механичките својства. Методи на определување на цврстината на свиткување | JUS B.B7.128 |
| 5) Механика на карпите. Испитување на физичките и механичките својства. Методи на определување на граничната цврстина на смолкнување | JUS B.B7.130 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на механиката на карпите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/202
27 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

961.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челични јажиња за општа намена што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Челични јажиња за општа намена. Технички услови | JUS C.H1.023 |
| 2) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 7 | JUS C.H1.070 |
| 3) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 19 | JUS C.H1.072 |

- | | |
|---|--------------|
| 4) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 37 | JUS C.H1.074 |
| 5) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 19 со жици за пополнување | JUS C.H1.086 |
| 6) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 19 - Ворингтон | JUS C.H1.090 |
| 7) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 37 - СИЛ | JUS C.H1.102 |
| 8) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 36 - Ворингтон - СИЛ | JUS C.H1.108 |
| 9) Челични јажиња за општа намена. Повеќеслојно завојно јаже 34 × 7, неодвртливо | JUS C.H1.118 |
| 10) Челични јажиња за општа намена. Повеќеслојно завојно јаже 15 × 7 + 9 × 7 + 9 × 3 + ЧЈ неодвртливо | JUS C.H1.120 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на челични јажиња за општа намена што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Челични јажиња за општа намена. Технички услови | JUS C.H1.023 |
| 2) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 7 | JUS C.H1.070 |
| 3) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 19 | JUS C.H1.072 |
| 4) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 × 37 | JUS C.H1.074 |
| 5) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 19 со жици за пополнување | JUS C.H1.086 |
| 6) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 19 - Ворингтон | JUS C.H1.090 |
| 7) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 37 - СИЛ | JUS C.H1.102 |
| 8) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 × 36 - Ворингтон - СИЛ | JUS C.H1.108 |
| 9) Челични јажиња за општа намена. Повеќеслојно завојно јаже 34 × 7. Неодвртливо | JUS C.H1.118 |
- донесени со Правилникот за југословенските стандарди за челични јажиња („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/203
27 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

962.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ ЗАТВОРАЧИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Рачни тркала со бранест венец и рамни спици ————— JUS M.C7.325
- 2) Макарести рачни тркала од пресуван материјал ————— JUS M.C7.351
- донесени со Решението за југословенските стандарди за рачни тркала („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/57);
- 3) Цевни затворачи. Вентили за општи цели. Поделба, дефиниции, заеднички одредби ————— JUS M.C5.020
- 4) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Рамни запорни вентили со прирабници, за $NP = 25 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.032
- 5) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Рамни запорни вентили со прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.033
- 6) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Аголни запорни вентили со прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.053
- 7) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Рамни запорно-одбојни вентили со прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.113
- 8) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Аголни запорно-одбојни вентили со прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.123
- 9) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Рамни одбојни вентили со прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.183
- 10) Цевни затворачи за општи цели. Главни надворешни мери и приклучни мери. Аголни одбојни вентили до прирабници, за $NP = 40 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.203
- донесени со Решението за југословенските стандарди за вентили за општи цели („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/59);
- 11) Цевни затворачи. Славини за општи цели. Поделба, дефиниции, заеднички одредби ————— JUS M.C5.400
- 12) Цевни затворачи за општи цели. Рамни славини од сив лив со прирабници (изработка А и С). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.430
- 13) Цевни затворачи за општи цели. Рамни славини од бронза со прирабници (изработка D). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.431
- 14) Цевни затворачи за општи цели. Славини за гаснење од сив лив со прирабници (изработка А и С). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.450
- 15) Цевни затворачи за општи цели. Аголни славини од бронза со прирабници (изработка D). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.451
- 16) Цевни затворачи за општи цели. Трикраки славини од сив лив со прирабници (изработка А и С). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.480
- 17) Цевни затворачи за општи цели. Трикраки славини од бронза со прирабници (изработка D). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.481
- донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни затворачи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/61);
- 18) Цевни затворачи. Резиња за општи цели. Дефиниции, заеднички одредби ————— JUS M.C5.600
- 19) Цевни затворачи за општи цели. Плоскати резиња од челичен лив или од челик со прирабници (изработка Е, F и G). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.622
- 20) Цевни затворачи за општи цели. Овални резиња од сив лив со прирабници (изработка А, В и С). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.640

- 21) Цевни затворачи за општи цели. Овални резиња од челичен лив или од челик со прирабници (изработка Е, F и G). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.641
- 22) Цевни затворачи за општи цели. Тркалезни резиња од сив лив со прирабници (изработка А, В и С). Главни надворешни мери и приклучни мери ————— JUS M.C5.660
- донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни затворачи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 7/63);
- 23) Водоводни и санитарни арматури со работен притисок до 10 kp/cm^2 . Технички прописи за изработка и испорака — JUS M.C5.011
- донесен со Решението за југословенските стандарди за водоводни и санитарни арматури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/67);
- 24) Цевни затворачи. Вретена за запорни вентили тип 1, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.235
- 25) Цевни затворачи. Вретена за запорни вентили тип 2, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.236
- 26) Цевни затворачи. Вретена за запорно-одбојни вентили, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.237
- 27) Цевни затворачи. Вретена за одбојни вентили, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.238
- 28) Цевни затворачи. Запорни тела за запорни вентили тип 1, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.239
- 29) Цевни затворачи. Запорни тела за запорни вентили тип 2, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.240
- 30) Цевни затворачи. Запорни тела за одбојни и за запорно-одбојни вентили за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.241
- 31) Цевни затворачи. Затнувачки гилзи за вентили ————— JUS M.C5.242
- 32) Цевни затворачи. Спојни гилзи за запорни вентили тип 2, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.243
- 33) Цевни затворачи. Спојни прстени за запорни вентили тип 1, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.244
- 34) Цевни затворачи. Дводелни прстени за запорни вентили тип 2, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.245
- 35) Цевни затворачи. Водилици на вретено за запорни вентили од сив лив, тип 1, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.246
- 36) Цевни затворачи. Водилици на вретено за запорни вентили од сив лив, тип 2, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.247
- 37) Цевни затворачи. Навојни гилзи за вентили од сив лив, за $NP = 6$ и $NP = 16 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.248
- 38) Цевни затворачи. Резиња плоскати, со прирабници за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.620
- 39) Цевни затворачи. Резиња плоскати, со покажувач, со прирабници за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.670
- 40) Цевни затворачи. Кукишта за плоскати резиња, за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.671
- 41) Цевни затворачи. Ознаки на кукиштата на резиња ————— JUS M.C5.672
- 42) Цевни затворачи. Капак на кукиште за плоскати резиња, за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.673
- 43) Цевни затворачи. Запорни тела за плоскати резиња, за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.674
- 44) Цевни затворачи. Носачи на затиначи за плоскати резиња, за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.675
- 45) Цевни затворачи. Носачи на затиначи за резиња со покажувач, за $NP = 6 \text{ kp/cm}^2$ ————— JUS M.C5.676
- 46) Цевни затворачи. Затнувачки гилзи за резиња ————— JUS M.C5.677
- 47) Цевни затворачи. Вретена за плоскати резиња ————— JUS M.C5.678
- 48) Цевни затворачи. Вретена за плоскати резиња со покажувач ————— JUS M.C5.679

49) Цевни затворачи. Навртки на вре- тена за резиња —————	JUS M.C5.680
50) Цевни затворачи. Показувачи за резиња —————	JUS M.C5.681
51) Цевни затворачи. Столпци на по- кажувачи за резиња —————	JUS M.C5.682
52) Цевни затворачи. Гилзи на води- лици за резиња —————	JUS M.C5.683
донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни затворачи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/70);	
53) Арматура за пара. Вентили за па- ра. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.521
54) Арматура за пара. Вентили за пара, со прирабници. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.522
55) Арматура за пара. Вентили за па- ра, одбојни. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.523
56) Арматура за греене. Вентили за регулирање, аголни. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.524
57) Арматура за греене. Вентили за регулирање, рамни. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.525
58) Арматура за пара. Вентили, си- гурносни, аголни. Главни надворешни ме- ри, приклучни мери —————	JUS M.C5.526
59) Арматура за пара. Вентили за па- ра, аголни. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.527
60) Арматура за пара. Вентили за па- ра, одбојни, стоечки. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.528
61) Арматура за пара. Вентили за празнење. Главни надворешни мери, при- клучни мери —————	JUS M.C5.529
62) Арматура за греене. Забавувачи, спроводни. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.530
63) Арматура за греене. Забавувачи, аголни. Главни надворешни мери, при- клучни мери —————	JUS M.C5.531
64) Арматура за пара. Вентили за па- ра, одбојни, со прирабници. Главни над- ворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.532
65) Арматура за пара. Резиња за па- ра. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.721
66) Арматура за пара. Резиња за па- ра, со прирабници. Главни надворешни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.722
67) Арматура за пара. Резиња за па- ра, со отвори за празнење. Главни надво- решни мери, приклучни мери —————	JUS M.C5.723
донесени со Решението за југословенските стандарди за арматури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/70);	
68) Цевни затворачи за општи цели. Вентили од кован челик, рамни, за NP=25 и NP=320 kP/cm ² . Главни надво- решни и приклучни мери —————	JUS M.C5.150
донесен со Решението за југословенските стандарди за цевни прирабници и цевни затворачи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/71).	

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за цевни затворачи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/69) и Правилникот за југословенскиот стандард за цевни затворачи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/78).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/204
27 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Букашин Драгоевиќ, с. р.

963.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ ГОРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за цврсти минерални горива што ги имаат
следните називи и ознаки:

1) Цврсти минерални горива. Опре- делување на хлорот со користење на Еш- ка-смеса —————	JUS B.H8.342
2) Цврсти минерални горива. Опре- делување на содржината на арсен. Спек- трофотометриска метода —————	JUS B.H8.343
3) Јаглен. Определување на содржината на минерални материи — —	JUS B.H8.344

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен ден на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
цврсти минерални горива што ќе се произведат односно
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди што ги
имаат следните називи и ознаки:

1) Определување на хлор во камен и мрк јаглен и лигнит по методата Ешка —	JUS B.H8.342
2) Определување на арсен во камен и мрк јаглен, лигнит и кокс — — — — —	JUS B.H8.343
3) Определување на минерални мате- рии во јаглен — — — — —	JUS B.H8.344

донесени со Решението за југословенските стандарди од
областа на методите за испитување на јаглен и кокс
(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
седи од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/207
2 ноември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

964.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните
права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите
борци („Службен лист на СФРЈ” бр. 68/81, 41/83 и 75/85),
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВА-
ЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД
СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ
ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалидни-
на, семејната инвалиднина и зголемената семејна нива-

лиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемуваат спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци во 1988 година во однос на 1987 година за 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесуваат:

1) лична инвалиднина:

Група	Динари
I	567.720
II	411.430
III	311.280
IV	229.870
V	163.670
VI	101.450
VII	68.640
VIII	33.100
IX	24.700
X	16.690

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:

- за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	36.960
- за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејството на паднатот борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	73.920
- зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените лица и на семејствата на паднатите борци)	197.110

3) додатокот за неа и помош од страна на друго лице:

- за прв степен	486.710
- за втор степен	374.410
- за трет степен	262.120
4) ортопедскиот додаток:	
- за прв степен	164.240
- за втор степен	125.350
- за трет степен	80.730
- за четврти степен	39.060

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 862
2 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с.р.

965.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО
ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното

јаното месечно парично примање по Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци 1988 година во однос на 1987 година за 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесува 395.890 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 863
2 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с.р.

966.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО
МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988
ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање по Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци во 1988 година во однос на 1987 година за 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесува 395.890 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 864
2 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с.р.

967.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85) претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци во 1988 година во однос на 1987 година

на за 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесува 395.890 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 865
2 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с.р.

968.

Врз основа на чл. 22 и 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 59/88 и 66/88) точката 4 се менува и гласи:

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за декември 1988 година изнесува 13,8% месечно.”

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 126
2 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

969.

Врз основа на член 38а став 7 и член 40а точка 1) од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Стапката на ревалоризацијата на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија за декември 1988 година изнесува 13,3%.

С. бр. 18
2 ноември 1988 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

970.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА

	1. XI 1988.
	Ø 1987
СФР Југославија	272,1
СР Босна и Херцеговина	272,4
СР Македонија	270,2
СР Словенија	277,5
СР Србија	271,2
Територија на СР Србија надвор од териториите на САП	271,9
САП Војводина	267,7
САП Косово	270,0
СР Хрватска	272,9
СР Црна Гора	277,0

Бр. 001-4592/1
1 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с.р.

971.

Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и на член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), Сојузниот завод за статистичка утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за ноември 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 2,228.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за ноември 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,112.

3. Порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември во однос на октомври 1988 година изнесува 16,7%.

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари – ноември 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 172,1%.

Бр. 001-4688/1
6 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с.р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 23 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор:

Бехмен Мустафа Омер
Цицковиќ Љубисав Веселин
Циулиќ Едуард Пavao
Динај Хасан Бинак
Гого Гоко Вељо
Фатај Мустафа Гани
Феризи Адем Гелал
Гаик Живко Гордана
Изетбеговиќ Мустафа Алија
Куртај Бајрам Хасан
Љатифи Вехби Мухарем
Матак Јосип Бруно
Неќаков Симо Драган
Османи Јетиш Ајша
Рајкиќ Горѓе Слободан
Тетес Иван Душан
Велики Хисен Фериз
Велиу Ремзи Илбер
Зенели Рифат Назми
Зониќ Мујо Јакуб.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор:

Арали Рахман Бесим, во траење од 6 (шест) месеци,
Бачај Сали Зелел, во траење од 6 (шест) месеци,
Бајрами Сали Муадин, во траење од 1 (една) година,
Буја Бајрам Садик, во траење од 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
Бујупи Ибрахим Хадил, во траење од 6 (шест) месеци,
Џури Нухо Ферат, во траење од 10 (десет) месеци,
Чеља Ибрахим Раиф, во траење од 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
Четај Мустафа Зун, во траење од 1 (една) година,
Дединца Назми Акија, во траење од 1 (една) година,
Демај Реџеп Риза, во траење од 1 (една) година,
Динај Хасан Смаил, во траење од 2 (две) години,
Дини Мухедин Рахман, во траење од 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
Дорословац Лазар Јован, во траење од 1 (една) година,
Герик Обрен Неџо, во траење од 1 (една) година,
Фетај Изуф Селман, во траење од 2 (две) години,
Голуб Милан Драгомир, во траење од 6 (шест) месеци,
Голуб Милана Душан, во траење од 9 (девет) месеци,
Хајдини Смаил Ружди, во траење од 2 (две) години,
Хасани Раме Ахмет, во траење од 6 (шест) месеци,
Ибрахим Нијази Африм, во траење од 6 (шест) месеци,
Илиев Илија Јован, во траење од 1 (една) година,
Имишти Хисман Бехиџет, во траење од 1 (една) година,
Кнежевиќ Анте Марко, во траење од 6 (шест) месеци,
Лисулов Радован Зоран, во траење од 1 (една) година,
Мазреку Дурак Башким, во траење од 1 (една) година,
Мијатовиќ Видо Милутин, во траење од 6 (шест) месеци,
Мулај Осман, Азем, во траење од 1 (една) година,
Павловиќ Павле Тихомир, во траење од 3 (три) месеци,
Пфајфар Алојз Милан, во траење од 1 (една) година,
Путица Јово Никола, во траење од 6 (шест) месеци,
Сојкиќ Бранко Недо, во траење од 6 (шест) месеци,

Шагуд Петар Јанко, во траење од 6 (шест) месеци,
Шаља Сефер Хаве, во траење од 1 (една) година,
Усеини Милаим Сафет, во траење од 1 (една) година,
Забели Аслан Шакир, во траење од 1 (една) година,
Закиќ Милан Сава, во траење од 9 (девет) месеци,
Жегарац Стојан Гуро, во траење од 6 (шест) месеци.

III

Се заменува изречената казна затвор со условна осуда, со тоа што изречената казна нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 (три) години не стори ново кривично дело:

Вовк Божидар Урбан, казна во траење од 3 (три) месеци.

О-бр. 47
23 ноември 1988 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисоките цени на растителното масло за јадење и компензациите за растително масло за јадење, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈЕ ЗА РАСТИТЕЛНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

Во точка 6 во одредбата под 2 наместо бројот: „519,80“, треба да стои бројот: „1519,80“.
Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 2 декември 1988 година.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 948. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — — | 1837 |
| 949. Закон за измени и дополненија на Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството — — — — — | 1837 |
| 950. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — — | 1837 |
| 951. Одлука за измени на Одлуката за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај — — — — — | 1838 |
| 952. Одлука за измени на Одлуката за посебните трошоци на постапката на стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување — — — — — | 1838 |
| 953. Одлука за денот и моментот на преминување на летно сметање на времето и денот и моментот на поместување на средно европско зонско време во 1989 година — — — — — | 1838 |
| 954. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за височината на стапката на затезната камата — | 1839 |

	Страна		Страна
955. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за увоз на стоки за широка потрошувачка во 1988 година — — — — —	1839	965. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1988 година — — — — —	1845
956. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за подлоги за патишта — — — — —	1840	966. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1988 година — — — — —	1845
957. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за тркалави лагери — — — — —	1841	967. Наредба за утврдување на основниот за определување на боречкиот додаток во 1988 година — — — — —	1845
958. Правилник за југословенскиот стандард за пиезоелектрични уреди за контрола и селекција на фреквенции — — — — —	1841	968. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија — — — — —	1846
959. Правилник за југословенскиот стандард за енергетска електроника — — — — —	1841	969. Соопштение за стапката за ревалоризацијата на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија за декември 1988 година — — — — —	1846
960. Правилник за југословенските стандарди за механика на карпите — — — — —	1842	970. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и во социјалистичките автономни покраини за ноември 1988 година — — — — —	1846
961. Правилник за југословенските стандарди за челични јажиња за општа намена — — — — —	1842	971. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и на другите општествени средства, пораст на цените на производителите на индустриски производи и процент на растежот на животните трошоци — — — — —	1846
962. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за цевни затворачи — — — — —	1842	Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	1847
963. Правилник за југословенските стандарди за цврсти минерални горива — — — — —	1844	Исправка на Одлуката за определување на највисоките цени на растителното масло за јадење и компензацијата за растително масло за јадење — — — — —	1847
964. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 година — — — — —	1844		